

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19, 39/22, 130/25 и 161/26), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 15 септември 2026 година, донесе

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА^(*)**Член 1**

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија ^(*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/20, 281/20, 4/21, 53/21, 135/21, 197/21, 292/21, 78/22, 188/22, 218/22, 25/23, 74/23, 166/23, 202/23, 275/23, 91/24, 258/24, 62/25, 189/25, 248/25, 92/26 и 167/26), во член 1 во ставот (2) по бројот „520“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 521, се додаваат два нови Прилози 522 и 523, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 57-6790/5
15 септември 2026 година
Скопје

Претседател на комисија и
заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Љупчо Димовски, с.р.

* Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32026R0333, CELEX бр. 32026R0360. Со оваа уредба се врши усогласување со Регулациите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32026R0333, CELEX бр. 32026R0360.

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 0333/2026	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ со универзална големина, со должина од приближно 26 см, кој се состои од две анатомски обликувани, цврсти пластични странични рамки кои го покриваат глуждот и дел од листот. Отстранлива постава која е составена од мека целуларна пена прекриена со ткаени текстилни материјали е прицврстена на внатрешната страна на секоја од рамките со помош на вертикална лента од типот „велкро“. Страничните рамки се поврзани една со друга во пределот на петата на табанот преку мост направен од текстилна ткаенина. Должината на мостот е прилагодлива. Предметот е прицврстен за ногата и затегнат со два нееластични ремени од типот „велкро“ кои се наоѓаат во висина на листот. Не постои начин производот да се затегне во висина на глуждот. Предметот е наменет за стабилизирање на глуждот за да се спречи, на пример, странично извиткување. При увоз производот е претставен како производ што се носи во чевли и се употребува како ортоза за глужд во случај на повреда на глуждот и/или лигаментите.	6307 90 98	Распоредувањето е утврдено со Основните правила 1, 3 (в) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) од Оддел XI и со наименуванијата на тарифните подброеви 6307, 6307 90 и 6307 90 98 Распоредувањето во тарифен подброј 9021 10 10 како ортопедско помагало е исклучено, бидејќи предметот не се прилагодува на потребите на одреден корисник. Бидејќи предметот е со универзална големина, а двете странични обвивки се крути и имаат универзална анатомска форма, тој не е ниту прилагоден, ниту е прилагодлив на обликот на глуждот на одреден корисник. Покрај тоа, предметот може да се затегне само во висина на листот, без средства за прилагодување преку затегнување на глуждот. Оттука, производот не може да се прилагоди на специфичниот хендикеп на пациентот во смисла на пресудата на Судот на правдата од 7 ноември 2002 година, Ломан и Меди Бајројт, споени случаи C-260/00 до C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (видете ги ставовите 38, 41, 42 и 45). Понатаму, поради неприлагодливоста кон специфичниот облик на зглобот на корисникот, производот не може целосно и под никакви околности да спречи специфични несакани движења на глуждот (на пример, странична ротација) за да се исклучат понатамошни повреди (Забелешка 6 кон Глава 90), како што е пропишано за ортопедски помагала од тарифен број 9021, во согласност со вториот став од Дополнителната забелешка 2 кон Глава 90. Распоредувањето во тарифен подброј 9021 10 90 како шини и други помагала за фрактури е исто така исклучено, бидејќи предметот не може да имобилизира фрактуриран глужд од причини наведени погоре (видете ги и





Коментарските забелешки на Хармонизираниот систем (КЗХС) за тарифниот број 9021, (II) Шини и други помагала за фрактури, прв став).

Оттука, предметот треба да се распореди според неговиот составен материјал.

Предметот е сложена стока што се состои од различни материјали (текстил и пластика) во смисла на општото правило 3 (б) за толкување на Царинската номенклатура. Што се однесува до посакуваниот ефект, пластичните обвивки, како и текстилните ремени, се подеднакво важни. Следствено, двата материјали се подеднакво неопходни во смисла на општото правило 3 (б) за толкување на Царинската тарифа и предметот треба да се распореди во тарифен број кој се појавува последен по нумерички редослед меѓу оние кои се подеднакво важни за разгледување (тарифните броеви 3926 и 6307) во смисла на општото правило 3 (в) за толкување на Царинската тарифа.

Оттука, предметот треба да се распореди во тарифен подброј 6307 90 98 како други готови предмети од која било текстилна ткаенина.

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕК) бр. 0360/2026	Распореѓување (Тар. ознака)	Основ за распореѓување
(1)	(2)	(3)
Течен стартер за кисело тесто направен од интегрално 'ржано брашно во малопродажно пакување од 150 g. Се состои од: — вода, — ферментирано интегрално 'ржано брашно (44 %), — млечно кисели бактерии, — квасци, — производи за ферментација (млечна киселина, оцетна киселина, етанол, испарливи органски соединенија итн.), — стабилизатор (ксантан гума). Наменет е да се измеша со брашно, вода, квасец и други состојки за да се добие тесто за производство на пекарски производи.	2106 90 98	Распореѓувањето е утврдено со Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, и наменуванијата на тар. број 2106, тарифен подброј 2106 90 и 2106 90 98. Распореѓувањето во тарифен број 1901 како прехранбен производ од брашно е исклучено, бидејќи суштинскиот карактер на препаратот го даваат ферментациони микроорганизми (млечно кисели бактерии и квасците) и производите од ферментација (млечна киселина, оцетна киселина, етанол, испарливи органски соединенија итн.). Брашното има секундарна улога како извор на хранливи материи и како носач. Тарифниот број 1901 опфаќа само прехранбени производи на база на брашно кои го добиваат својот суштински карактер од тој материјал (видете ги Коментарските забелешки на Хармонизираниот систем (КЗХС) за тарифниот број 1901, точка (II), прв став). Распореѓувањето во тарифен број 2102 како квасец е исто така исклучено, бидејќи овој производ содржи микроорганизми различни од квасец. Распореѓувањето во тарифен број 3002 како култура на микроорганизми е исто така исклучено, бидејќи овој производ не претставува чиста култура на микроорганизми во смисла на тарифниот број 3002. Производот е сложен прехранбен производ базиран на неколку компоненти (покрај млечно киселинските бактерии и квасецот, содржи и брашно, производи од ферментација и стабилизатор) што се користат во производството на микроорганизми во смисла на тарифен број 3002. Производот е сложен прехранбен производ базиран на неколку компоненти (покрај млечно кисели бактерии и квасецот, содржи и брашно, производи од ферментација и стабилизатор) што се користат во производството на прехранбени производи (видете и КЗХС за тарифен број 2106, точка (Б)). Оттука, производот ќе се распореди во КН подброј 2106 90 98 како други прехранбени преработки што не се наведени или вклучени на друго место.